



НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

**ИЗВЕШТАЈ**

за употреба на платежни картички и уреди на кои тие се користат во земјата  
за месец Декември 2010 година

**А.Платежни картички**

<b>1. Вкупен број на картички во циркулација</b>	<b>1.422.339</b>
- со кеш функција	71.001
- со дебитна функција	1.048.180
- со кредитна функција	303.158
- со функција на електронски пари	0
- со комбинирана функција	0
<b>2. Вкупен број на трговци кои прифаќаат платежни картички</b>	<b>22.668</b>
<b>3. Имиња на мрежи на картички во кои банките се вклучени</b>	<b>American Express, Casys, DINERS, EURO Standard, Mastercard, ProCredit, STATERCARD, STBB kartica, TTK kartica, VISA</b>
<b>4. Број на остварени трансакции</b>	<b>2.909.520</b>
- со кеш функција	89.853
- со дебитна функција	2.281.823
- со кредитна функција	537.844
- со функција на електронски пари	0
- со комбинирана функција	0
<b>5. Вредност на остварени трансакции</b>	<b>9.808.498.382,00</b>
- со кеш функција	387.614.703,00
- со дебитна функција	8.290.279.072,50
- со кредитна функција	1.130.604.606,50
- со функција на електронски пари	0,00
- со комбинирана функција	0,00

Извештајот е составен врз основа на доставените податоци за платниот промет од страна на носителите на платен промет и правните лица кои се вклучени во работењето на платен систем или вршат други услуги поврзани со плаќања

**Б. Уреди на кои се користат платежните картички**

<b>1. Број на уреди на кои се прифаќаат картички</b>	<b>32.360</b>
<b>1.1 На продажни места</b>	<b>31.491</b>
- на импринтери	6.857
- на ПОС терминали	24.634
<b>1.2 На АТМ-и</b>	<b>869</b>
- сопствени	770
- изнајмени	99
<b>2. Број на остварени трансакции</b>	<b>2.892.644</b>
<b>2.1 На продажни места</b>	<b>1.147.508</b>
- на импринтери	9.625
- на ПОС терминали	1.127.809
- преку персонален компјутер или друг терминал	10.074
<b>2.2 За подигање готовина</b>	<b>1.745.136</b>
- сопствени АТМ-и	1.619.017
- изнајмени АТМ-и	83.975
- преку други уреди	42.144
<b>3. Вредност на остварени трансакции</b>	<b>10.240.426.481,50</b>
<b>3.1 На продажни места</b>	<b>1.864.316.011,50</b>
- на импринтери	44.926.616,00
- на ПОС терминали	1.809.037.399,50
- преку персонален компјутер или друг терминал	10.351.996,00
<b>3.2 За подигање готовина</b>	<b>8.376.110.470,00</b>
- сопствени АТМ-и	7.209.425.950,00
- изнајмени АТМ-и	337.260.800,00
- преку други уреди	829.423.720,00

---

Извештајот е составен врз основа на доставените податоци за платниот промет од страна на носителите на платен промет и правните лица кои се вклучени во работењето на платен систем или вршат други услуги поврзани со плаќања